

HI-TECH

Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

ASPIRE X-QPACK

Ова кукиште наменето за микро-ATX матичната плоча, освен добриот изглед во својата внатрешност крие и неколку изненадувања. Двете страни (како и горната површина) имаат прозорчиња, а внатрешноста ја осветлува голем 120мм вентилатор со сино осветлување. Напојувањето нема PFC и други врвни спецификации, но затоа нуди 420W, со што вакиот систем би требало да биде повеќе од доволен. Инсталацијата на матичната плоча е поедноставена со вклопено лежиште, а внатрешноста прима 2x5.25 инчи. Од предната страна се сместени USB, аудио и Firewire приклучоци, а синиот LED дисплеј дава информација за температурата. Кукиштето целосно е изградено од алуминиум, со добра цврстина и лесно е преносливо, благодарение на малата тежина и вградената рачка на предниот дел. Со избор од пет бои, добра опрема, квалитет и многу ниска цена ова кукиште би можело да послужи како добар повод за предизвикување завист кај соседите.



BLUE-RAY ДИСКОВИ

Фирмата Panasonic ќе ја почне пилот продукцијата Blue-ray медија (BD-ROM) кон средината на овој месец. Медиите можат да имаат капацитет и до 50 гигабајти податоци, тоа е многу за high definition филмови и add-on feature. Инаку, Panasonic е една од првите компании која ја објавила BD-ROM продукцијата, медија за која се верува дека ќе го наследи денешниот DVD, са-



ма ја водела изградбата на spin-coating технологијата, која се користи за формирање 0.1mm covering layer кај Blue-ray дисковите. Цената на овие сини фаволчиња сè уште е непозната, но тринаесетте основачи на Blue-ray disc групата индицирале дека трошоците за производство на овие дискови ќе бидат во рангот на досегашните DVD медији.

PALMONE

За оние кои сакаат нешто повеќе од мобилен телефон, PalmOne го претставува LifeDrive. Тој во себе има 4 гигабајти хард диск, вграден Bluetooth и Wi-Fi, во него можат да се носат сите податоци од бизнис животот, кои можат да се користат како Office документи, поддржани во формите на Word, Excel и PowerPoint и да се пренесуваат од компјутерот на мобилниот телефон или обратно. Повеќе од 300 песни (mp3 повеќе), 2 часа видео и повеќе од 1.000 фотографии од некој екстравагантен одмор секогаш можат да се имаат со LifeDrive. Неговите карактеристики се: Intel 416 Mhz Xscale processor, 16MB ROM, 320x480 TFT во боја, Palm OS 5.4 и поддршка за SD, SDIO и мултимедиска картичка.



RADIO TAXI
Пулстарс
9177